

Прилог 3. Предметна програма од прв циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА И КРИМИНАЛ НА ШТЕТА НА ДЕЦА
2.	Код	ФБКП 11
3.	Студиска програма	КРИМИНАЛИСТИКА
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	ПРВ
6.	Академска година / семестар	Четврта/8 семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	ПРОФ. Д-Р ОЛИВЕР БАЧАНОВИК
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен предметот ВИКТИМОЛОГИЈА
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Да се оспособат студентите да ја разбират посебната положба на децата/малолетниците во казнено-правниот систем (како сторители и како жртви) и значењето на овие знаења за полициското постапување.
11.	Содржина на предметната програма	Аспекти на детството и адолесценцијата; Историски преглед на посебната правна положба на деца/малолетници; Релевантни меѓународни документи; Малолетничка делинквенција (криминолошки аспект): Дефиниции на малолетничката делинквенција; Феноменологија на малолетничката делинквенција; "Деца во ризик", "деца во допир со законот" и "деца во конфликт законот"; Рецидивизам; Причински (каузални) објаснувања на малолетничката делинквенција Интегративен пристап (фактори на ризик и фактори на заштита): Малолетничка делинквенција (кривично-правни аспекти): Нов модел на малолетничка правда; Правна положба на малолетниците; Органи (субјекти) на кривичната постапка и нивната соработка; Кривичните санкции и нивното извршување; Методи на полициското постапување со малолетни делинквенти.: Заштита на деца-жртви: Криминал на штета на децата (виктимизација на деца); Кривично-правна заштита на деца-жртви; Постапување на полицијата и на други државни органи со децата-жртви; Општествена грижа за децата-жртви; Соработка на полицијата со други субјекти; Превенција на малолетничката делинквенција и на виктимизацијата на децата
	Методи на учење	Фронгален, инерактивно, анализа на случај, бура на идеи, групна работа, излагање на студенти на одредени теми, посета на ВПД или ЦСР.
13.	Вкупен расположив фонд на време	150
14.	Распределба на расположивото време	

15	Форми на наставните активности		15.1	Предавања-теоретска настава	39 часови	
			15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	26 часови	
16.	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи	20 часови	
			16.2	Самостојни задачи	65 часови	
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		до 80 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		до 10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		до 10 бодови (предавања и вежби)		
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)				до 50 бода	5(пет) (F)
					од 51 со 60 бода	6(шест) (E)
					од 61 до 70 бода	7(седум) (D)
					од 71 до 80 бода	8(осум) (C)
					од 81 до 90 бода	9(девет) (B)
					над 90 бода	10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит					
20.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација од страна на студентите			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година	
		1.	Оливер Бачановиќ (ур.)	Малолетничка правда-од идеја до практика	Полицијска академија, Скопје, 2008	
		2.	Оливер Бачановиќ (ур.)	Малолетничка правда-ресторативна правда	Факултет за безбедност, 2009	
		3.	Владо Камбовски	Компаративна анализа на малолетничката правда	УНИЦЕФ- Канцеларија во Скопје 2004	
		4.	Оливер Бачановиќ	Нов модел на малолетничка правда	Полицска академија, 2006	
		5.		Закон за правда за децата	„Службен весник на Р. Македонија“ бр. 3/ 2013	
		6.	Михаел Балтер,	Малолетничка делинквенција,	Аламина, 2005	
		7..		Конвенција на ОН за правата на детето и факултативните протоколи кон Конвен.		
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година	
		1.	Јашовиќ, Ж	Малолетничка делинквенција	Универзитет "Кирил и Методиј", Скопје, 1998	
		2.	Чонева и соработници	Малолетнички криминалитет во транзицијата во	Институт за социолошки и политичко-правни	

			Република Македонија	истражувања, Скопје, 2007
	3.			

Прилог 3.	
1.	Наслов на наставниот предмет КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА
2.	Код ФБКП 19
3.	Студиска програма Криминологија и криминална политика
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел) Факултет за безбедност - Скопје
5.	Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ
6.	Академска година / семестар ПРВА ГОДИНА/ВТОР СЕМЕСТАР
7.	Број на ЕКТС кредити 6
8.	Наставник Проф. д-р Оливер Бачановиќ
9.	Предуслови за запишување на предметот
10.	Цели на предметната програма (компетенции) На крајот на совладувањето на предметните содржини студентот треба да: <ul style="list-style-type: none"> • го определи местото на криминалната политика во системот на кривичноправните науки и односот со другите сродни науки; • ја разбере суштината и значењето на основните криминалнополитички начела и нивната поврзаност и условеност од основните човекови права и слободи; • ги идентификува основните компоненти/ области (превентивна и репресивна) на криминалната политика и да ја согледа потребата од нивна избланасираност; • разбере дека превенцијата е условена и треба да се прилагодува на спецификите на различните типови на криминалот; • има критички став кон некои „нови“ тенденции на криминалната политика кои во суштина значат враќање на старите и веќе познати методи на криминалната политика карактеристични за недомократските/ тоталитаристички општерства.
11.	Содржина на предметната програма Поим и предмет на криминалната политика; Цели на криминалната политика; Криминална политика и нејзиниот однос со другите науки; Поим и основни начела на казнената политика; Криминалната политика и правната држава; Кривичното законодавство и казнената политика; Битие (суштина) на казната; Теории за целите на казната; Целите на кривичните санкции во нашето позитивно законодавство; Декриминализација, депенализација, дејуридизација и инкриминализација; Поим на

		социјална превенција; Начела, мерки, планови и стратегија на превенцијата; Типови на социјална (општествена) превенција (на различни типови на криминалитет); Тенденции во современата криминална политика.			
12	Методи на учење	Предавања, дебати и дискусии на клучните теми од материјалот, семинари, индивидуални презентации, групни истражувања и дискусии во групи.			
13	Вкупен расположив фонд на време	150 часа			
14	Распределба на расположивото време	2+2			
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	26 часови	
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	26 часови 13 13	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часови	
		16.2	Самостојни задачи	70 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	80 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови		
	17.3.	Активност и учество	10 бодови		
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		до 50 бода		5(пет) (F)
			Од 51 до 60 бода		6(шест)(E)
			Од 61 до 70 бода		7(седум)(D)
			Од 71 до 80 бода		8(осум) (C)
			Од 81 до 90 бода		9(девет)(B)
			Од 91 до 100 бода		10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит				
20.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		евалуација		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Сулејманов, З.	Криминална политика	Фондација „Фридрих Еберт“, Скопје, 2001
	2.	Камбовски, В.	Актуелни проблеми на казнената политика	Македонска ревија за казнено право и криминологија, Здружение за	

				кривично прао и криминологија на Македонија, Скопје, бр. 1/2005
	3.	Мајк Мегваер, Род Морган и Роберт Рајнер	Оксфордски прирачник за криминологија	Нампрес, 2010
	4.		Стратегија за реформа на казненото законодавство во РМ	Министерство за правда
	22.2.	Дополнителна литература		
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Радуловиќ, Љ.	Криминална политика-политика сузбијања криминалитета	Совет пројекта <i>Конституисање Србије као правне државе</i> и Центар за публикацију ПФ Универзитета у Београду, 1999.
	2.	Roxin, C.	Prilog novijem razvoju kriminalne politike	Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 4/1990
	3.			

Прилог 3.		
1.	Наслов на наставниот предмет	ПЕНОЛОГИЈА
2.	Код	ФБКП 07
3.	Студиска програма	Криминологија и криминална политика
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	ПРВ
6.	Академска година / семестар	ВТОРА/ ЧЕТВРТИ
7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Оливер Бачановиќ
9.	Предуслови за запишување на предметот	/
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	На крајот на совладувањето на предметните содржини студентот треба да може да ги: <ul style="list-style-type: none"> опише придобивките на цивилизацискиот развој на општеството во контекст на еволуцијата и

		<p>хуманизирањето на санкциите, а посебно на најзастапената, казната затвор;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>објасни</i> основните принципи на современите пенитенцијарни системи (посебно опсервацијата и класификацијата, одн. категоризацијата на пенитенцијарните установи, согласно принципот на индивидуализација) • <i>објасни</i> принципите на извршувањето на санкциите според позитивното законодавство на Р. Македонија; • <i>познава и идентификува</i> правата, погодностите и одговорностите на осудените лица предвидени со меѓународните документи и имплементирани во позитивното законодавство; • <i>воочи и разграничи</i> специфичностите во извршувањето на конкретните кривични санкции согласно Законот за извршување на санкциите.
11	Содржина на предметната програма	<p>Поим и предметна пенологијата; Односот на пенологијата со други науки; Меѓународни организации и меѓународните стандарди за пенологијата; Општествена реакција на криминалното поведение во примитивната заедница; Општествена реакција на организирано општество- појава на казнена реакција (период на страдање и застрашување; хуманистички период, период на индивидуализацијата на казната); Теории за правно-етичка оправданост за примената на казната и правниот основ на казната; Нови теории за целите на казнувањето (ретрибуција, рехабилитација/ ресоцијализација, превенцијаресторативна правда; Историски развој на казната лишување од слобода; Општи принципи на извршување на казната лишување од слобода; Начела врз кои се темелат современите пенитенцијарни системи (опсервација, методи на проучување на личноста и класификација на осудените лица); Третман на осуденото лице; Затвореничко општество; Целта и принципи на извршувањето на санкциите според позитивното законодавство на Р. Македонија; Извршувањето на конкретните кривични санкции согласно Законот за извршување на санкции.</p>
12	Методи на учење	<p>Предавања, дебати и дискусии на клучните теми од материјалот, семинари, индивидуални презентации, групни истражувања и дискусии во групи.</p>
13	Вкупен расположив фонд на време	150 часа

14	Распределба на расположивото време		2+1		
15	Форми на наставните активности		15.1	Предавања-теоретска настава	26 часови
			15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	13
16.	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи	15 часови
			16.2	Самостојни задачи	70 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		80 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		10 бодови	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		до x бода		5(пет) (F)
			Од x до x бода		6(шест)(E)
			Од x до x бода		7(седум)(D)
			Од x до x бода		8(осум) (C)
			Од x до x бода		9(девет)(B)
			Од x до x бода		10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит				
20.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		евалуација		
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Проф. д-р Оливер Бачановиќ	Предавања по пенологија 2014/15	
		2.	Проф. д-р Љупчо Арнаудовски, Доц. д-р Александра Груевска Дракулевска	Пенологија- прв и втор дел	Правен Факултет „Јустинијан Први“ Скопје, 2013
		3.	Мојаноски, Ц., Бачановиќ, О. и др.	Положбата на осудените лица во пенитенцијарните установи во Македонија (истражувачки извештај)	Факултет за безбедност- Скопје
	4.		Закон за извршување на санкциите	(„Службен весник на Р. Македонија“, бр.	

			Подзаконски акти од областа на извршувањето на санкциите	2/2006; 57/2010)
	5.	Мајк Мегваер, Род Морган и Роберт Рајнер	Оксфордски прирачник за криминологија	Нампрес, 2010
	6.	Арнаудовски, Љ, Чачева, В.	Затвореничко општество	Министерство за правда, Европска агенција за реконструкција, Скопје, 2002
22.2.	Дополнителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Целевски Драги (подготвил)	Меѓународни стандарди во пенитенцијарната област	Институт за социолошки и политичко правни истражувања, 2000
	2.	Mrvić-Petrović, N.	Kriza zatvora	Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2007
	3.			